

Врз основа на член 66 од Статутот на САВА осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: Осигурувач, Друштво), Генералниот директор Ило Ристовски и Извршниот директор Мелита Гугуловска, на ден 20.08.2020 година ја донесоа следнава:

**ОДЛУКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО  
СТРАНСТВО + COVID-19**

**Општи одредби**

**Член 1**

- (1) Одлуката за осигурување на лица за време на патување и престој во странство+Covid-19 (во натамошниот текст: Одлука) е составен дел од договорот за осигурување (полиса за осигурување) на лицата за време на патувањето и престојот во странство кој договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со “САВА ОСИГУРУВАЊЕ” а.д. Скопје
- (2) Договорувачот на осигурувањето може да биде правно или физичко лице кое има интерес да го склучи ова осигурување.

**Проширување на покритие од Covid-19**

**Член 2.**

- (1) Со осигурување на лицата за време на патување и престој во странство на територијата на Европа, Турција, Русија, Египет и Тунис, во времетраење од максимум 31 ден, може да се договори и проширување на осигурителното покритие, така што тоа ги покрива трошоците настанати во тек на давање на неопходна медицинска помош и трошоците за превоз во случај на болести кои се произлезени или се последица од Covid-19.
- (2) За осигуран случај, поврзан со оваа Одлука, се смета исклучиво развој на инфекција предизвикана од вирусот Covid-19, дијагностицирана на барање на лекарите, во склоп со здравствениот протокол на земјата во која се наоѓа осигуреникот.
- (3) Со оваа Одлука, Осигурувачот има обврска да ги надомести трошоците на неопходната медицинска помош и превоз, согласно член 6. Условите за осигурување на лица за време на патување и престој во странство (У-ПАТН 02/2018 бр. 02-35735/9 од 19.12.2018 година, во натамошниот текст: Услови), во максимален износ од 2.000 евра за лице по штетен настан.
- (4) Во случај на смрт на осигуреникот, Осигурувачот ќе ги покрие и трошоците во согласност со член 8, точка 3 од Условите.
- (5) Осигурувачот нема обврска да ги надомести трошоците во случај на карантин и превентивно тестирање на Covid-19.
- (6) Осигурувачот нема обврска да исплати евентуално настанати трошоци на лекување кои, според здравствениот протокол на земјата во која престојува осигуреникот, паѓаат на товар на здравствениот систем и тоа од моментот на воспоставување на дијагноза Covid-19.
- (7) Надоместокот од осигурување во случај на заболување од Covid-19, го намалува износот на осигурената сума договорена по полиса за осигурување на лица за време на патување и престој во странство.
- (8) Доплатокот за договарање на проширување на покритие +Covid-19 изнесува 50% од премијата за избраниот пакет на покритија за осигурување на лица за време на патување и престој во странство.

## **Завршни одредби**

### **Член 3**

- (1) Оваа Одлука се применува при склучување на осигурувањето по сите важечки услови за осигурување на лица за време на патување и престој во странство и пакет патнички осигурувања.
- (2) За односите помеѓу осигурувачот и договорувачот на осигурувањето кои не се одредени со оваа Одлука, се применуваат одредби на важечките Условите за осигурување на лица за време на патување и престој во странство (У-ПАТН 02/2018 бр. 02-35735/9 од 19.12.2018 година, како и одредбите на Законот за облигациони односи.
- (3) Оваа Одлука стапува на сила и се применува почнувајќи од 01.09.2020 година.

Скопје, 20.08.2020 година

Генерален директор

Ило Ристовски

Извршен директор

Мелита Гугуловска